



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИ

1986

Службени весник на
Македонија

2

1100, Скопје
Jan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено издаваштво 60802-603-21943

Четврток, 27 март 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XLII

Цени на отплатата за 1986 година изнесуваат 15 денари на претплатата за 1986 година изнесуваат 15 денари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

214.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/85, 6/86, 11/86 и 14/86), во точка 2 став 1 во табелата на гранката 0105, група 01050, подгрупа 010500 – Производство на нафтени деривати се менува и гласи:

– моторен бензин МБ 86 и МБ 98; гасни масла – дизел-горива: Д-1, Д-2 и Д-3; масло за горење екстра лесно (ЕЛ), масло за горење лесно специјално (ЛС);	вкупно 7,5
– моторен бензин БМБ-95	вкупно 12,50
– масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно нискосулфурно (СНС) тешко (Т) и тешко, нискосулфурно (ТНС)	вкупно 2,5
– млазно гориво (ГМ-1) Учеството за покривање на трошоците на прометот на други млазни горива се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на млазно гориво (ГМ-1)	вкупно 7,8
– примарен бензин (ако не се транспортира со цевоводи)	вкупно 1,9
– битумен за патишта (БИТ 200) Учеството за покривање на трошоците на прометот на други битумени се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на битумени (БИТ 200)	вкупно 3,1
– аромати: бензен, толуен, О-ксилен, МП-ксилен и етилбензен	вкупно 3,1
– специјален бензин за маслодајни култури	вкупно 3,9
– специјален бензин за гума Учеството за покривање на трошоците на прометот на други специјални бензини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на специјален бензин за гума	вкупно 3,9
– медицински бензин:	вкупно 3,9
– авио-бензин (АБ 80/87) Учеството за покривање на трошоците на другите авиобензини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на авиобензините (АБ 80/87)	вкупно 6,3

– white-шпирит 140/200	вкупно 3,3
– петролкокс-калциниран регулар Учеството за покривање на трошоците на прометот на други видови петролкокс се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на петролкокс – калциниран регулар	вкупно 3,9
– петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали	вкупно 3,9
– парафин – кристален белен Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на парафин – кристален белен	вкупно 3,9
– базни масла (I. V. 90) Учеството за покривање на трошоците на прометот на други базни масла се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на базни масла (I. V. 90), според индексот на вискозитетот	вкупно 3,9
– рафинати и дестилати – вретенски дестилат (ВЕД) Учеството за покривање на трошоците на прометот на други рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на вретенски дестилат (ВЕД)	вкупно 3,3
– минерални мазива	вкупно 8,5
– течен гас: – за покривање на трошоците за полнење шишиња, контејнери и садови – резервоари со течен гас што се вградени во моторни возила	вкупно 8,9
– за покривање на трошоците на прометот на течен гас на мало во шишиња, контејнери и садови – резервоари што се вградени во моторни возила	вкупно 8,9
– за покривање на трошоците за складирање на течен гас	вкупно 2,5
– за покривање на трошоците на прометот на течен гас на големо во шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови – резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покривање на трошоците на прометот на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испораката им се врши на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	вкупно 5,1
– за покривање на трошоците на прометот на течен гас на големо ако испораката им се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	вкупно 5,2

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 70
25 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

215.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат нафта, ги формираат цените на нафта во зависност од квалитетот, во паритет со просечната цена на увозната нафта од 56.851 динар по тона франко југословенска граница.

Цените на нафтата формирани според одредбите на став 1 од оваа точка важат франко производител, со задржување на постојните услови на продажбата.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат деривати на нафта ги формираат цените за одделни деривати нафта така што највисокото ниво на цените изнесува, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин:	
- МБ-86	66,424
- МБ-98	74,929
- БМБ-95	86,012
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	67,530
- Д-2	66,568
- Д-3	65,722
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	66,483
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	65,685
	Дин/kg
5) масло за горење:	
- лесно (Л)	60,612
- средно (С)	54,656
- средно, нискосулфурно (СНС)	60,129
- тешко (Т)	47,652
- тешко, нискосулфурно (ТНС)	52,443
6) примарен бензин	75,889
7) млазно гориво (ГМ-1)	82,177

Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1)

	Дин/kg
8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН, и пропан-бутан смеса-ПБС)	80,727

Цените на другите течни гасови се формираат во паритет со цената на пропанот и бутанот

9) битумен за патишта (БИТ 200)	58,134
---------------------------------	--------

Цените на другите битумени се формираат во паритет со цената на битуменот (БИТ 200)

10) авио-бензин (АБ 80/87)	115,820
----------------------------	---------

Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената на авио-бензин (АБ 80/87)

11) базно масло (I. V. 90)	109,308
Цените на другите базни масла се формираат во паритет со цената на базното масло (I. V. 90), според индексот на вискозитетот	
12) аромати:	
- бензин	136,939
- толуен	111,872
- О-ксилен	121,463
- МП-ксилен	111,872
- етилбензен	177,419
13) специјален бензин за маслодајни култури	115,002
14) специјален бензин за гума	107,874

Цените на другите специјални бензини се формираат во паритет со цената на специјалниот бензин за гума

15) медицински бензин	122,220
16) white-шпирит 140/200	80,681
17) петролкокс-калциниран регулар	69,048

Цените на други видови петролкокс се формираат во паритет со цената на петролкоксот - калциниран регулар.

18) петролеј за осветление	84,724
19) петролеј за мотори	84,756
20) петролеј за сигнали	84,756
21) парафин - кристален белен	164,526

Цените на другите парафини се формираат во паритет со цената на парафинот кристален белен

22) рафинати и дестилати-вретенски дестилат (ВЕД)	85,322
---	--------

Цените на другите рафинати и дестилати се формираат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (ВЕД)

Цените на другите нафтени деривати утврдени со Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84 и 76/85), се намалуваат за 20,07%.

Цените на производите од одредбите од 1 до 4 став 1 на оваа точка важат франко пумпната станица, а ако прометот не се врши преку пумпната станица, цените важат франко складиште на купувачот, во согласност со самоуправната спогодба, односно со договорот меѓу производителот и купувачот на овие деривати.

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став 1 на оваа точка и цените формирани по одредбата на став 2 од оваа точка, важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или танкер во местото на производителот.

Организациите на здружен труд што произведуваат минерални мазива се должни постојните продажни цени на минералните мазива да ги намалат сразмерно со намалувањето на цените на базните масла и адитивите од домашно производство и од увозот со задржување на постојните услови на продажбата.

Цените на производите од став 5 на оваа точка важат франко натоварено во кругот на рафинеријата.

3. Во цените на производите од точка 2 на оваа одлука се вклучени износите за посебни намени во согласност со прописот, и тоа за:

	Дин/1
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	0,111
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	0,123
- Д-2	0,126
- Д-3	0,128
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	0,126
	Дин/kg
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

4. На цените на производите од точка 2 на оваа одлука се додава и износот за посебни намени, во согласност со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати и организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафтени деривати, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	3,111
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	1,123
- Д-2	1,126
- Д-3	1,128
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	1,126
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	1,126

	Дин/kg
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	0,650
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

Износот од 2 динари по литар од одредбата под 1 и од 1 динар по литар од одредбите под 2, 3 и 4 и 0,50 динари по килограм од одредбата под 5 на став 1 од оваа точка ќе се користи за набавка на нафта за потребите на сојузните стоковни резерви.

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната дирекција за стоковни резерви кај Службата на општественото книговодство до 15-ти во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 2 и став 5 одредби под 4 и 5 од Тарифата на основниот данок на промет, која е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб во пекарници на течни горива и организациите на здружен труд - топлани на мазут не ги уплатуваат износите од став 2 на оваа точка.

5. На цените на нафтени деривати формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за посебни намени, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95)	0,178
2) гасно масло - дизел-гориво:	
- Д-1	0,203
- Д-2	0,208
- Д-3	0,211
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	0,207
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	0,207

	Дин/kg
5) течен гас	0,300

6. На цените на нафтени деривати формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава надомест за патиштата, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин	
- МБ-86	9,856
- МБ-98	9,675
- БМБ-95	9,675
2) гасно масло - дизел-гориво:	
- Д-1	9,787
- Д-2	9,917
- Д-3	10,100

7. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95, дизел-горивата Д-1, Д-2 и Д-3, формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест за патиштата во согласност со соодветниот договор

и со прописот на надлежниот орган на републиката односно надлежниот орган на автономната покраина, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин:	
- МБ-86	6,500
- МБ-98	6,721
- БМБ-95	6,721
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-2	2,500
- Д-2	2,500
- Д-3	2,500

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со договорот на републиките и автономните покраини, ќе се користат за повлекување на странските кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство.

8. На цените на нафтени деривати, формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додаваат износите, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин:	
- МБ-86	10,150
- МБ-98	9,000
- БМБ-95	9,000
2) гасно масло - дизел-гориво:	
- Д-1	4,300
- Д-2	4,200
- Д-3	4,200
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	4,700
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	4,550

	Дин/kg
5) Други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС)	2,310

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство до 15-ти во месецот за претходниот месец.

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со самоуправната спогодба што ја склучуваат организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати, организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта односно на нафтени деривати, Организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод и банките што го следат увозот на нафта и по налозите на Народната банка на Југославија, ќе се користат:

1) за покрите на трошоците на краткорочните странски кредити за увоз на нафта и нафтени деривати, во согласност со енергетскиот биланс на Југославија, и курсните разлики настанати во врска со работите на увозот на нафта што се вршат како наплата на стоки и услуги извршени од страна на организациите на здружен труд од Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) за покрите на разликата во цената, додатните транспортни трошоци и додатните манипулативни трошоци, настанати по основ на позајмица на нафтени деривати од стоковните резерви до 31 декември 1985 година;

3) за покрите на обврските настанати до 31 март 1985 година по основ на одредбите од став 3 на точка 10 од Одлуката за начинот за формирање на цените на нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/85) до нивното намиравање;

4) за покрите на курсните разлики по странските кредити што, за изградба на југословенскиот нафтовод ги користела Организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод;

5) за покрите на курсните разлики настанати со користење на аванси за изведување на инвестициони работи и на средствата од сметките на консигнаторите за плаќање на увозот на нафта во периодот од 28 февруари до 31 декември 1980 година и за покрите на трошоците за обновените краткорочни странски кредити и депозити за увоз на нафта и нафтени деривати во 1981 година. Курсните разлики по овој основ се признаваат до 31 декември 1983 година;

6) за покрите на курсните разлики настанати по основ на одлагање на отплатите на краткорочните странски кредити што, согласно со Циришката спогодба, се од-

ложени во периодот од 27 март до 25 ноември 1983 година, односно во периодот од 17 јануари 1983 година до конечната отплата сообразно со Договорот за краткорочните кредити што на 9 септември 1983 година го склучи Народната банка на Југославија со странските комерцијални банки;

7) за покривање на курсните разлики настанати од денот на користењето на девизите од други организации на здружен труд за плаќање на увозот на нафта и нафтени деривати во 1981 година до денот на купувањето на девизите за враќање на организациите на здружен труд, односно до денот на динарското плаќање на тие организации.

9. На цените на производите формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за враќање на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат, и тоа на цените за:

	Дин/1
1) моторен бензин:	
- МБ-86	14,651
- МБ-98	16,787
- БМБ-95	19,569
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	15,926
- Д-2	15,683
- Д-3	15,470
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	15,662
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	15,462
5) масло за горење:	
- лесно (Л)	7,591
- средно (С)	6,843
- средно, нискосулфурно (СНС)	7,530
- тешко (Т)	5,964
- тешко, нискосулфурно (ТНС)	6,566

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати ги уплатуваат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија кај Службата на општественото книговодство на Југославија до 15-ти во месецот за претходниот месец.

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 2 и став 5 одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот данок на промет, која претставува составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб во пекарници на течни горива и организациите на здружен труд – топлани на мазут, не ги уплатуваат износите од став 1 на оваа точка.

10. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и БМБ-95 и на гасните масла – дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест за развој на рудниците за јаглен во износ од 1,20 динари по еден литар; на цените на маслото за горење екстра лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно специјално (ЛС), формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука – износ од 2,20 динари по еден литар, а на цените на другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука – износ од 0,60 динари по еден килограм.

Ако другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) служат како технолошко гориво, на цените на тие масла формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест за развој на рудниците за јаглен во износ од 0,25 динари по еден килограм.

Под други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) што служат како технолошко гориво, во смисла на став 2 од оваа точка, се подразбираат маслата за горење што се тро-

шат за технолошки цели во следните процеси: во производството на сурово железо во високите печки; во производството на челик во Сименс-Мартиновите печки; во производството на алуминиум – во сите фази (во процесот на расчленување на бокситот со помош на натриумхидроксид); во процесот на упарување на бази заради добивање на глина; во производството на глина во фазата на калцинација односно печење на алуминиумхидрат; во процесот на одржување на електролитен алуминиум во течна состојба на определена температура што се врши со собирните печки; во производството на леарски легури на алуминиум во собирните печки; во производството на фероникел; во производството на цемент; во производството на бакрениц во пламените печки; за топење на влошка за рафинација во топилниците на олово, цинк и антимон; во производството на огноотпорни материјали во ротационите печки, во процесот на синтерување на керамички производи; за топење на суровини (кварцен песок, доломит, натриум-фелдспат, калцинирана сода и др.) во стакларските печки; во производството на амбалажно и шупливо стакло; во прехранбената индустрија (производство на шеќер и масло за јадење); во индустријата на градежни материјали; во термоелектраните на јаглен во кои мазутот се користи за потпала; во термоелектраните – топлани на мазут со моќност поголема од 30 MW и во топланите во градови што почнале да работат до 31 декември 1983 година.

Како доказ дека другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) служат како технолошко гориво во смисла на став 2 од оваа точка се поднесува писмена изјава и писмена порачка.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат на дизел-гориво Д-2 што земјоделските организации на здружен труд го набавуваат за погон на своите трактори и земјоделска механизација и на тракторите и земјоделската механизација и нивните кооперанти – индивидуални производители.

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени деривати, ќе ги уплатуваат на посебна сметка во републиката односно автономната покраина во која се врши промет на тие нафтени деривати, а ќе се користат согласно со договорот и прописите на републиките и автономните покраини за развој на рудниците за јаглен во Југославија.

Ако големите потрошувачи набавуваат нафтени деривати директно од производителот, производителот е должен износот на надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка да го уплати на посебна сметка во републиката односно во автономната покраина во која се врши крајната потрошувачка на нафтени деривати.

11. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/86 и 14/86).

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 71
25 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

214. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало — — — —	409
215. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на нафта и нафтени деривати — — —	410